

75 1 2 ,

**У К А З**  
**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО**

5 2007

5 .07-3126/1  
2007

Бранко Црвенковски, . . ,

Љубиша Георгиевски, . . ,

**ЗАКОН ЗА ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО**

I.

1

а

2

3

4

).

5

6

1 2

7

II.

8

9

10

11

12

13

14  
5

1

15

2

16

1

17

III.

18

19

15

1 60

20%

20

:-

1 1 3

21

22

23

: -

- 
- 
- 
- 
- 

1

24

1

25

23 1 3 6

30

“

”

26

“

”

27

28

29

IV.

30

-

31

V.

32

VI.

33

34

VII.

35

36

37

(„

” 47/97).

38

”

30”